За да се најавите на мрежата eduroam од вашиот Андроид телефон, потребно е да ги следите чекорите дадени во ова упатство.



Од почетниот екран, допрете ја стрелката за да го отворите All programs менито.

Допрете го делот со подесувања (Settings) од менито со програми



Допрете го делот со бежични поставки (Wireless controlls)

C ↓	G Al- al 💳 🤇	ິ©ີ 10:04
Settings		
Personalize Choose a Scene or set default ringtone	wallpapers an	d 🗢
Wireless contr Manage Wi-Fi, Bluetoo mode, & mobile netwo	<b>OlS</b> th, airplane orks	◙
Call settings Set up voicemail, call f waiting, caller ID	orwarding, ca	
Sound & displa Set ringtones, notificat brightness	<b>ay</b> ions, screen	
Data synchron Select which applicatio synchronized	ization ns are	
Social network Допрете го делот WiFi S	S Settings	•
C) 4 <sup>4</sup>	G	ଡ଼ି 10:04
Wireless controls		
Airplane mode	<b>e</b> nnections	V
<b>Wi-Fi</b> Turn on Wi-Fi		S
Wi-Fi settings Set up & manage wire points	less access	€
Bluetooth Turn on Bluetooth		
Bluetooth sett Manage connections, s name & discoverabilit	i <b>ngs</b> set device	igodol
	3	

Вклучете ја бежичната антена со допир на делот прикажан на сликата.



Одберете ја мрежата eduroam од листата.



Променете ја поставката ЕАР во РЕАР како на сликата.

C	) \$\vec{1}{2} \frac{1}{2}	ñ 💳 🛱	10:08	
Ĩ	Connect to eduroam			
	Signal strength <b>Fair</b> Security <b>WPA2-Enter;</b> EAP type	orise		
v.	TLS	(		
	TTLS	(		
	PEAP	(		
	Password:			
Ļ	Connect	Cancel		

Изменете го sub-type полето, како што е прикажано:



Внесете го вашето корисничко име, во формат: <u>brojNaIndeks@students.finki.ukim.mk</u>, и вашата лозинка за најава на CAS/ електронските студентски сервиси



Конечно, притиснете го копчето Connect...

C	እ 🖓 🖑 💦 📲 🖾 🖸 10:1	9
ľ	Connect to eduroam	
	Sub type	
l	PEAPv0/MSCHAPv2	1
ν	Username:	
l	abcd0123@OX.AC.UK	
	Password:	l
	······	
	Show password.	
	Connect Cancel	

Честитки! Сега сте поврзани на мрежата eduroam. Ви посакуваме пријатно сурфање!

